

Извештај

Од изведената дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение

Во периодот од 26-27 октомври 2016 година беше изведена екскурзија со 41 ученик од шесто (VI^A и VI^B) одделение, класните раководители Вецка Спасова, Верче Маневска-Стефанова и психологот Ирена Мирческа. Екскурзијата имаше наставно-научен карактер и беше организирана од агенцијата „Ројал Стар“. Во текот на целата екскурзија од страна на агенцијата беше обезбеден туристички водич и лекар, а патувањето беше изведено со туристички автобус.

Првиот ден екскурзијата се одвиваше на релација Скопје-Тетово-Дебар-Вевчани-Струга-Охрид. Притоа беа посетени следните локалитети и знаменитости:

- Шарената џамија во Тетово
- Панорамско разгледување на Маврово
- Женскиот манастир Св.Ѓорѓија Победоносец во Рајчица,
- Панорамско разгледување на браните и хидроцентралите Глобочица и Шпиље на Дебарско Езеро
- Вевчанските извори и воденица за пченкарно брашно во близина на изворите во Вевчани
- Прошетка низ центарот на Струга, плажата, куќата на Браќата Миладиновци
- Пристигнување во Охрид

На крајот од денот учениците се сместија во двокреветни и четирикреветни соби во хотелот Дипломат во Охрид. По вечерата во хотелот за учениците беше организирана забава во дискотеката Инстинкт во центарот на Охрид. Забавата се одвиваше до 12 : 00 часот, во најдобар можен ред и учениците беа презадоволни од истата, по што беа вратени во хотелот.

Вториот ден од екскурзијата се одвиваше на релација Охрид –Заливот на коските во Градиште-Св.Наум – Охрид -Скопје при што претпладне беа посетени манастирскиот комплекс Св. Наум и наколната населба во Заливот на Коските-Градиште. Попладнето беше искористено за прошетка и посета на следните локалитети:

- Плаошник, црквата Св. Софија, Св.Јован Канео, чаршијата на Охрид и пазарот
- Ручек во хотелот и тргнување за Скопје во 15 часот попладне

За сите наведени места учениците добиваа интересни и корисни информации за локалитетите и знаменитостите од страна на стручните водичи во локалитетите, туристичкиот водич од агенцијата како и од наставниците.

Екскурзијата помина во најдобар ред и без било какви инциденти или проблеми под будното око на наставниците и организаторот.

Учениците пристигнаа пред училиштето во 18:00 часот.

Одговорен наставник за изведување екскурзии:
Верче Маневска Стефанова

Директор
Анета Божиновска



